

## ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ТЕШКИ БОЛЕСТИ

### Член 1 - ОПШТИ ОДРЕДБИ

- (1) Овие Дополнителни услови 1 се составен дел на Општите услови за осигурување лица од последици на несреќен случај, но ќе се применува на договори за осигурување кои ќе се договорот од страна на Акционерското друштво за осигурување Кроациа Осигурување неживот - Скопје (во понатамошен текст: Осигурувач).
- (2) Со овие Дополнителни услови за осигурување на тешки болести (во понатамошниот текст: Додаток) се уредува осигурувањето за случај на тешки болести од членот 3 на овие Дополнителни услови, за кој на осигуреникот во случај на настанување на осигурен случај ќе му припадне договорената осигурена сума.
- (3) Овие Дополнителни услови е составен дел на договорот за колективно осигурување на работници од последици на несреќен случај (незгода), што договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерското друштво за осигурување Кроациа Осигурување неживот - Скопје (во понатамошен текст: Осигурувач).

### Член 2

- (1) Врз основа на овие Дополнителни услови по правило може да се осигураат здрави лица.
- (2) Со ова осигурување не се опфатени лица кај кои од порано е констатирана некоја болест во било која состојба од членот 3 став 3 од овие Дополнителни услови, односно кои на денот на склучување на договорот се лекуваат од некои од овие болести.
- (3) По исклучок, лице од ставот 2 од овој член се прифаќа во осигурување при што исклучена е обврската на осигурувачот за било која констатирана болест во било која состојба наведена во член 3 став 3 од овие услови.

### Член 3

- (1) Тешка болест како осигурен случај во смисла на овие Дополнителни услови е состојба во која се наоѓа осигуреникот заради некоја од болестите наведени во ставот 3 на овој член и кај кој постои потреба од оперативно лекување или континуирано лекување кое вклучува и физикална терапија, како и потреба од помош од друго лице, под условите утврдени со овие Дополнителни услови.
- (2) Болести од ставот 3 на овој член мораат да бидат утврдени со најсовремени медицински методи според важечките алгоритми на структурата во текот на болничкото лекување. Кога кај тешките болести постои диференцијално-дијагностичка дилема или кога болеста не е утврдена со најсовремена медицинска метода, осигурувачот не е во обврска за надомест.
- (3) Тешка болест во смисла на овие Дополнителни услови се следните состојби на болест:
  1. хронична исхемична болест на срцето кај кои постои индикација за операција;
  2. срцев инфаркт со компликации;
  3. мозочен удар со трајни функционални пореметувања кои ги загрозуваат основните животни функции и животната активност на осигуреникот;
  4. мултипла склероза;
  5. паркинсонова болест;
  6. алцхајмерова болест;
  7. сида;
  8. акутно или хронично откажување на функцијата на бубрезите од што произлегува потреба за хемодијализа или трансплантација на бубрег;
  9. откажување на функцијата на црниот дроб (хепар) која не е предизвикана од алкохол, а кај кој постои индикација за операција;
  10. анкилозен спондилитис (Беџхтерева болест);
  11. ревматоиден артритис;

12. малигни болести (рак) кои бараат хемотераписко лекување.

(4) Болести од ставот 3 точка 4,5 и 6 од овој член се сметаат за осигурен случај само под услов здравствената состојба да е нарушена до таа мерка да према правилата на медицинската струка потребно е да се обезбеди помош од друго лице(туѓа неѓа).

(5) Болести од ставот 3 точка 10 и 11 на овој член се сметаат за осигурен случај само под услов телесната активност на осигуреникот да мора да се одржува со редовна балнеотерапија барем еднаш годишно.

#### Член 4

(1) Осигурувачот е во обврска за осигурен случај да исплати:

1. 50% од договорената осигурена сума ако кај осигуреникот настапи тешка болест од членот 3 став 3 на овие Дополнителни услови во текот на првите 6 месеци од почетокот на траењето на осигурувањето, односно од неговото стапување во колективно осигурување на работници од последици на несреќен случај со вклучен ризик од тешка болест.

2. целата осигурена сума ако кај осигуреникот настапи тешка болест по 6 месеци од почетокот на траењето на осигурувањето, односно од неговото стапување во колективно осигурување на работници од последици на несреќен случај со вклучен ризик од тешка болест.

(2) Со исплата на осигурената сума за тешки болести, осигурувањето престанува за секој поодделен осигуреник во 24,00 часот оној ден кога е утврдена за исплата осигурената сума за тешки болести

(3) Ако осигуреникот умре од болеста од членот 3 став 3 од овие Дополнителни услови ,осигурената сума за случај на тешка болест осигурувачот ќе ја исплати на законските наследници на осигуреникот..

#### Член 5

(1) Покрај обврските од соодветните услови за осигурување,осигуреникот е должен:

1. со писмо да го извести осигурувачот за тешка болест во рок од 10 дена од денот кога неговата здравствена состојба тоа ќе му го овозможи, односно од завршеното болничко лекување.

2. да пополни изјава и со неа да приложи веродостојни лекарски извештаи, фотокопија од здравствената книшка и сите потребни известувања за кои осигурувачот ќе смета дека се потребни.

3. по потреба со посебно овластување да го овласти осигурувачот за увид во целокупната лекарска документација која се наоѓа во одредени медицински установи во кои осигуреникот се лекувал, и на осигурувачот да му ги даде сите потребни информации и докази како во потполност би се утврдиле сите околности во врска со болеста.

4. да оди на преглед на лекар кој ќе го одреди осигурувачот.

(2) Осигуреникот во текот на траење на осигурувањето може да овласти лице по своја процена за извршување на работите од ставот 1 од точка 1 и 2 од овој член.

(3) Осигурувачот има право на проверка на веродостојноста на доставената лекарска документација од ставот 1 од овој член.

#### Член 6

Овие Дополнителни услови важи со Општите услови за осигурување лица од последици на несреќен случај а во колку се во спротивност со содржината на Општите, важат овие Дополнителни услови .

#### Член 7

Овие Дополнителни услови влегуваат во сила со денот на донесување, а се применуваат на договорите за осигурување склучени по 01.01.2022 год.

Претседател на Одбор на директори  
Роберт Вучковиќ

-----